

"Бомба" активираше поранешниот министер за внатрешни работи Љубомир Д. Фрчкоски. Во својата редовна колумна за еден дневен весник, Фрчкоски експлицитно вели дека постои сведок, тогашен вработен во Министерството за внатрешни работи, кој може да потврди дека е автор на фотографијата на која се гледа автомобилот марка "ами б", за која се тврдеше дека е дело на еден германски турист. "Професоре, јас сум тој службеник во МВР, кој ја сликаше фотографијата, на која се гледа паркираниот 'ами б' еден ден пред атентатот. Еден од Државна безбедност ми рече да сликам, без да ми објасни зошто. Јас сликав, му ги предадов фотките и негативите и забораив. Професоре, тие што ми наредија ги знам со име и презиме. Тој што го купи 'амито' од фотороботот го знам, тој е службеник во ДБК, и мој колега, кој се издаде дека купил 'ами' за свој братучед од Алексинац. Тој го призна тоа пред мене", се вели во колумната на Фрчкоски, напишана според автентичните зборови на клучниот сведок, од кој неодамна бил посетен, инаку поранешен вработен во МВР, а кој дефинитивно треба да фрли ново светло во конечното расветлување на овој мрачен случај.

Најголемата мистерија е мотивот. Зошто токму сега се отвора ова прашање? Зошто токму сега се појавува сведокот? Зошто токму на Фрчкоски му е дадена оваа доверлива информација? Зошто самиот сведок се става на политичката мета? Зошто...? Веројатно стотина зошто, кои уште еден период ќе останат со прашалник, бидејќи одговорот на клучното прашање зошто токму сега ќе треба да го даде клучниот сведок, чие име засега е тајна. Не е ни малку важна тезата на добар дел од експертите во Република Македонија, кои тврдат дека овој момент не е случајно избран! За него се врзуваат бројни шпекулации од типот дека политичкиот

момент во Република Македонија е многу сензитивен, пред сè, поради фактот што нашата земја можеби се наоѓа во најделикатниот момент од нејзиното постоење. Како никогаш досега не сме имале таков притисок за решавање на проблемот со името кој го имаме со нашиот јужен сосед.

Факт е дека Фрчкоски не може да се смета за случајна личност, бидејќи токму тој беше министер за внатрешни работи кога се случи атентатот на Глигоров, но во истовреме и раководеше со тајната служба која функционира во рамките на надлежното Министерство. На овој начин Фрчкоски им фрли ракавица на службите и на институциите во Република Македонија за конечно решавање на оваа рак-рана! Токму затоа не смее на подбишега да се земаат информациите кои тој ги изнесува во својата колумна ниту, пак, фактот дека прв пат посочува личност која не го крие својот идентитет и која многу наскоро (можеби веќе и се случило), лично ќе оствари средба со јавниот обвинител Шврговски.

Поранешниот министер за внатрешни работи во Владата на Љубчо Георгиевски, и сегашен пратеник Павле Трајанов, пак, смета дека наводите на Фрчкоски се груба конструкција направена врз основа на познати факти, сè со цел да се дискредитираат некои противници на Фрчкоски. Тој сè уште останува на ставот дека третата линија (првата и втората се бугарската и братиславската врска), односно воено-разузнавачките структури од Србија, кои се поврзуваат со кражба на оружје од македонското Министерство за одбрана, е ситуацијата која е најмалку истражувана. Трајанов смета дека оваа линија е најмалку истражувана, пред сè, поради фактот што, како што наведува, веројатно лицата од Србија имале поддршка од некои домашни политички структури!? За него фалинка е и фактот што Македонија не ја искористи операцијата "Сабја" во Србија, која даде големи резултати, бидејќи токму со неа беа уапсени многу личности од подземјето на Србија, кои своевреме се поврзуваа со Слободан Милошевиќ!

Повторно пукна, кој знае по кој пат, истата бомба, само што овој пат одекна многу посилено. Или, пак, сознанието за неа ги надмина сите очекувања, бидејќи истата дојде во најчувствителниот и најнеочекуваниот момент. Сепак, неизвесноста од исходот што оваа бомба може да го направи е уште поголема, бидејќи овој пат, веројатно за прв пат, имаме опипливи информации кои дефинитивно го даваат првиот сведок. Ни помалку ни повеќе, информацијата која потенцијалниот сведок ќе треба да ја даде пред судските органи, се однесува на најмрачниот атак сторен во државава, кој остана нерасветлен цели тринаесет години. Се работи за атентатот врз поранешниот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, кој овој пат е со многу шанси да биде расветлен. Се разбира, тоа ќе зависи од тежината на инфор-

ДАЛИ ПО ВО РЕПУ ОТВОРА АТАК ВО

мацијата која треба да ја образложи потенцијалниот сведок, а која директно обвинува лица вработени во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање.

Оваа бомба овој пат ја активираше поранешниот министер за внатрешни работи Љубомир Д. Фрчкоски, во чиј мандат и се случи атентатот врз Глигоров. Во својата редовна колумна за еден дневен весник Фрчкоски експлицитно вели дека постои сведок, тогашен вработен во Министерството за внатрешни работи, кој може да потврди дека е автор на фотографијата на која се гледа автомобилот марка "ами б", за која се тврдеше дека е дело на еден германски турист. "Професоре, јас сум тој службеник во МВР кој ја сликаше фотографијата, на која се гледа паркираниот 'ами б' еден ден пред атентатот. Еден од Државна безбедност ми рече да сликам, без да ми објасни зошто. Јас сликав, му ги предадов фотките и негативите и забораив. Професоре, тие што ми наредија ги знам со име и презиме. Тој што го купи 'амито' од фотороботот го знам, тој е службеник во ДБК, и



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ЛИТИЧКИОТ МОМЕНТ БЛИКА МАКЕДОНИЈА ГО НАЈМРАЧНИОТ ДРЖАВАТА!?

МОТИВОТ Е КЛУЧЕН ЗА РАЗВРСКАТА!?

Истрагата за овој случај не е затворена. Таа е ставена во мирување поради тоа што досега не беа откриени нови информации или, пак, докази. Токму затоа државниот јавен обвинител, Љупчо Шврговски, веднаш во Обвинителството го повика поранешниот министер за внатрешни работи, Љубомир Д. Фрцкоски, да ги даде сите детали во врска со информациите напишани во неговата колумна. Според неговата изјава, тој тоа го сторил. На Шврговски му го соопштил името на сведокот. Она име од кое очекуваме нештата да добијат сесема поинаков тек, се разбира, кога се работи за случај, кој долго време покрај тоа што собира прашина, веројатно ја собра и сета мистичност околу себе.

Сепак, најголемата мистерија сега е мотивот. Зошто токму сега се отвора ова прашање? Зошто токму сега се појавува сведокот? Зошто токму на Фрцкоски му е дадена оваа доверлива информација? Зошто самиот сведок се става на политичката мета? Зошто...? Веројатно стотина зошто, кои уште еден период ќе останат со прашалник, бидејќи одговорот на клучното прашање зошто токму сега ќе треба да го даде клучниот сведок, чие име засега е тајна. Не е нималку важна тезата на добар дел од експертите во Република Македонија, кои тврдат дека овој момент не е



ЗОШТО ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЉУБОМИР Д. ФРЦКОСКИ ЈА ДОБИ ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА СВЕДОКОТ?

мој колега, кој се издаде дека купил 'ами' за свој братучед од Алексинац. Тој го призна тоа пред мене", се вели во колумната на Фрцкоски, напишана според автентичните зборови на клучниот

сведок, од кој неодамна бил посетен, инаку поранешен вработен во МВР, а кој дефинитивно треба да фрли ново светло во конечното расветлување на овој мрачен случај.



ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ЛЈУПЧО ШВРГОВСКИ ПРОДОЛЖУВА СО ИСТРАГАТА КОЈА БЕШЕ СТАВЕНА ВО МИРУВАЊЕ

крие својот идентитет и која многу наскоро (можеби веќе и се случило), лично ќе оствари средба со јавниот обвинител Шврговски.

ПАЃААТ ВО ВОДА БРАТИСЛАВСКИТЕ И БУГАРСКИТЕ ВРСКИ!

Дали со тоа што Фрчкоски одлучи најотворено да говори за информациите до кои според него дошол случајно, не се случува паѓање во вода на сите досегашни индиции за овој случај, кои одеа во правец за постоење на некаква бугарска и братиславска врска? Неспорен е фактот дека со појавувањето на очевидец не се внесуваат нови моменти во целиот случај, но истовремено и факт е дека премногу долго се занимававме со овие братиславски и бугарски врски, за на крај да го согледаме тоа што сите го шепотеа, односно дека ниеден атентат на висока личност, во ниту една земја, не може да биде успешно изведен доколку немало соработка со службите однатре, иако можеби извршителите биле странски државјани!

Поранешниот министер за внатрешни работи во Владата на Љубчо Георгиевски, и сегашен пратеник Павле Трајанов, пак, смета дека наводите на Фрчкоски се груба конструкција направена врз основа на познати факти, сè со цел да се дискредитираат некои противници на Фрчкоски. Тој сè уште останува на ставот дека третата линија (првата и втората се бугарската и братиславската врска), односно воено-разузнавачките структури од Србија, кои се поврзуваа со кражба на оружје од македонското Министерство за одбрана, е ситуацијата која е најмалку истражувана. Трајанов смета дека оваа линија е најмалку истражувана, пред сè, поради фактот што, како што наведува, веројатно лицата од Србија имале поддршка од некои домашни политички структури!? За него фалинка е и фактот што Македонија не ја искористи операцијата "Сабја" во Србија, која даде големи резултати, бидејќи токму со неа беа уапсени многу личности од подземјето на Србија, кои своевреме се поврзуваа со Слободан Милошевиќ!

Но, како и да е, прв пат имаме личност која може да даде одговор на многу прашања, кои долги години лебдат во воздух, но и дефинитивно да стави крај можеби на некои братиславски и бугарски врски, а со тоа и да отвори сосема нова страница во читањето на еден голем случај, кој тринаесет години тапка во место. Иако не треба да очекуваме кој знае што од овој сведок, кој да потсетиме засега е еден и единствен, но мора да признаеме дека е прв. Едноставно од некаде мора да се почне!

случајно избран!? За него се врзуваат бројни шпекулации од типот дека политичкиот момент во Република Македонија е мошне сензитивен, пред сè, поради фактот што нашата земја можеби се наоѓа во најделикатниот момент од нејзиното постоење. Како никогаш досега не сме имале таков притисок за решавање на проблемот со името кој го имаме со нашиот јужен сосед.

Проблемот со името што очигледно има намера да се прошири и многу повеќе, се разбира, доколку ја следиме тактиката на Република Грција, која многу вешто ги обработува сите оние земји кои зависат од неа, се чини дека ќе добие големи размери. Имено, не е греда Конго, не е греда Панама, не е греда ниту, пак, Мексико, и нивната одлука од сега натаму да ни се обраќаат со ПЈРМ, наместо со Република Македонија, иако нè признале под нашето уставно име. Но, секако е греда и тоа голема фактот што Грција одлучи да ги "превоспита" сите оние државички, кои за малку бенефит за себе без проблем го променија својот став. Што отворено говори за фактот дека грчката дипломатија работи, за разлика од нашата која се колне во меѓународното право, во кое сме неприкосновени, но никако не може да прифати, дека кај што има сила правда нема!

КОНЕЧНО СВЕДОК!

Значи, мотивот е клучката поради која се појавува на виделина и тоа голема, атентатот на поранешниот претседател на Република Македонија. Од оваа причина ќе зависи и отплетувањето на оваа мрачна тајна чувана тринаесет години, а која несомнено е поврзана со денешните случувања на политичката сцена! Никој не може да ме убеди во "приказната" дека клучниот сведок, така од ништо непредизвикан, одеднаш

одлучи да каже "јас сум тој" што може да помогне во расчистувањето на долго чуваната тајна. Никој не може да ме убеди дека потенцијалниот сведок уживал читајќи ги нашите текстови, во кои сите новинари пишуваа за тајниот германски турист, кој ден пред атентатот го сликаше автомобилот бомба! Никој не може да ме убеди во фактот дека тој сведок досега се плашел да каже дека тој е автор на крунската слика, а така одеднаш денес веќе не се плаши тоа да го каже!

Премногу случајности за сè да биде случајно! Сепак, одговорот на сите прашања кои лебдат во воздух или, пак, одговорот на сите овие сомневања треба да ги даде клучниот сведок, со кој до прва треба да разговара јавниот обвинител Љупчо Шврговски, а чиј идентитет (со право) засега се држи во голема тајност. Во оваа насока се движи и Министерството за внатрешни работи, кое откако излезе со ступидното соопштение дека Фрчкоски имал намера да ја забавува јавноста, одеднаш атерираше, веројатно конечно сфаќајќи ја тежината на изнесените тези на Фрчкоски запишани во неговата колумна, кои недвосмислено говорат за информации кои можат да бидат одлична почетна точка за конечно расветлување на атентатот.

Факт е дека Фрчкоски не може да се смета за случајна личност, бидејќи токму тој беше министер за внатрешни работи кога се случи атентатот на Глигоров, но во истовреме раководеше и со тајната служба која функционира во рамките на надлежното Министерство. На овој начин Фрчкоски им фрли ракавица на службите и на институциите во Република Македонија за конечно решавање на оваа рак-рана! Токму затоа не смее на подбишега да се земаат информациите кои тој ги изнесува во својата колумна ниту, пак, фактот дека за прв пат посочува личност која не го